

# КУЛТУРЕН ЖИВОТ

*Средби на изложба:*

СО ЈАГОДА БУИК И СО НЕЈЗИНАТА ТАПИСЕРИЈА

11707

● НОВА МАНЕДОНИЈА ● Недела 26 август 1979 год. ● стр. 11

## Ткаење во просторот или: сакав да ѝ ја вратам топлината на волната

● Нејзините скулптури од волна и кози на веднаш ги напаѓаат емоциите - поради грутката под грлото што се јавува пред тие бравурозни форми, станува разбираливо занесеното реагирање на сите пред нас и на Хенри Мур, и на светот во Лозана, во Сао Паоло, Париз... Пред тие Бели рефлекси, Црвени и Црни разлиствувања ништо не изгледа поточно од тврдењата што одамна, следејќи го во печатот оддалеку нејзиниот прдор во светот, може само да се меморираат, а не и да се почувствуваат: „Ако Југославија некогаш била вистинска авангарда во современата ликовна уметност, тоа се случувало во годините кога Буйк смело ја лансира новата морфолошка експресија на ткаените нитки“



СРЕВИНАТА НА МОЈАТА композиција се когаш ја сочинува човекот, околу него формите се развиваат, остварувајќи заемна тактилна реалност низ различноста на својата структура, својот релјеф, своите јазли. Така се создава заемната комуникација — амбиенталната хармонија меѓу човекот — просторот — светлоста — материјата — гласи во не гативски клишираната порака на Јагода Буйк до намерниот што деновиве ќе се искачи до Музејот на современата уметност во Скопје за да ја види нејзината изложба.

Патот во понатамошното откривање на уметникот от универзум продолжува со запирањето на погледот врз она што и натаму се именува со таписерија, а не е тоа, не во класична смисла, ѝ не во случајот на Јагода Буйк. Нејзините скулптури од волна и кози на веднаш ги напаѓаат емоциите — поради грутката под грлото што се јавува пред тие бравурозни форми, станува разбираливо занесеното реагирање на сите пред нас: и на Хенри Мур, и на светот во Лозана, во Сао Паоло, Париз. Пред тие Бели рефлекси, Црвени и Црни разлиствува-

ња ништо не изгледа поточно од тврдењата што одамна, следејќи го во печатот оддалеку нејзиниот прдор во светот, може само да се меморираат, а не и да се почувствуваат: „Ако Југославија некогаш била вистинска авангарда во современата ликовна уметност, тоа се случувало во годините кога Буйк смело ја лансира новата морфолошка експресија на ткаените нитки“

Во однесувањето на Јагода Буйк ни трага од можниот (негативен) маниер на познато, успешно име, отворен или неумесно скриен интерес за публикитет, суетност. Само природен контакт без игра — да се разоткрие и објасни и со збор колку што може, со свестното дело, свестното став.

● Ако се согласиме дека уметникот не работи за да се допадне некому или да делува на некого, туку да се изрази себеси, интересно е да се чуе: Што мисли дека изразува со своите дела? Кој е мотивот и внатрешната сила што ве гераат на работа?

— Нема да се согласиме сопсем дека уметникот работи исклучиво да се изрази себеси. Сите ние постоиме, живееме и работи-ме во однос на својата око

да настојуваат токму тука да ги именуваат пројавите со вистинското име и во однос на другите граници на уметноста таписеријата да ја постават на свое место. Барем кога критиката би егзистирала паралелно со современите текови...

● На уметничкото дело би требало да се реагира со емоции. Знаете ли што чувствуваат посетителите пред вашите композиции?

— Ако ви кажам за она што тие ми го рекле, тоа се само пофалби. Се разбира, мнозина и молчеле. Меѓуточно, постои нешто што радува: тоа е младата публика, неоптоварена со некои специјални ставови, која стои со длабоко интересирање пред моите дела. Тоа е онаа публика која не се чуди што изложениот предмет не личи на нешто што таа навикнала да го гледа, туку новосостаја како природно движение.

● Студиравте кај Томашевиќ, Бранко Хегедушкиќ, Радовани... Се согласувате ли дека школата е потребна само за совладување на занаетот, а дека задачата на уметникот е да ја надмине природата, да создаде нов облик што не постои во неа?

— Секој од професорите што овде ги споменавте, во мене како личност, оставија посебна трага. Што повеќе стареам, тоа повеќе ја чувствуваам. Не сум сосема сигуран дека можам да ви зборувам за совладување на занаетот на академија. Занаетот се совладува целиот живот, но морам да кажам дека сите од овие три личности на сосема различен начин ги канализираат тековите на моите размили, а тоа во годините на студирањето е најважно.

Се согласувам со вака дека задачата на уметникот е да создава нов облик, но при родата едноставно не може да се надмине. Гаа е со-вршенство спрема кое може само да се заземе став. Јас никогаш не се инспирирајам од природата, зашто се плашевам од нејзиното совершенство. Само музиката за мене беше и остана нешто што може да се нарече инспирација. Имено, оној зајазел од размиливања, чувства, творечки побуди што човек го носи во

себе, тоа замрсено клопче во мене само музиката може да го размрси во јасна и чисто формулирана нитка.

● Вие го отфрливте фолклорот и се она што е традиционално и досега видејо во областа на таписеријата. Каде и кога започна вашата битка со пепознатото то и за непознатото?

— Веќе реков дека еден од мотивите кои несопствено ме гони на работа е љубопитството. Во еден момент, уште беше на Академијата, ме чудеше фактот што додека во целиот свет се случуваше едно неиздржливо движење во абстрактната уметност, енформелот и така натаму, во француската таписерија, која тогаш единствена беше на врвот, старата течност само се претураше во нов сад. Односно, ништо значајно од времето на класичната дворска таписерија на Луј XIV не беше се изменило. Мојата таписерија не е од артизански тип. Студирај историја на уметноста, костим, сценографија, па од еден потполно исконски ликовен однос и чувствителност заради можноста од нов медиум, ме заинтересираа новите изразни можности на оваа најстара човечка уметност.

Сакав на волната да ѝ ја вратам нејзината топлина, на ткаената површи на заводливоста на праискојка структура, која проилегува од природната можност за препловување на основата и јатокот. Сакав во една современа смислила да го сместам тоа ткаење во просторот, каде си

и да го конституијам дел на композицијата. По тоа, користејќи ја еластичноста и отпорноста на ткаеното материјал, создавам слободни форми во просторот, од кои добар дел се прикажани и на изложбата. Се уште се стремам кон непознатото, зашто тој пат ми се чини единствено правilen.

● Вашите ткаени композиции, се чини, како да можат да живеат засекогаш на едно место, сигурно не заради монументалноста. Кој сака да ги има?

— Кога почнувам да работам една композиција, таа пред мене израснува кај стебло. Расте и се раз



Јагода Буйк: Разлиствена форма, волна, козина

вива наоколу по некој пријател на југословенската уметност во светот, туку и долгород закон, како да е надвор од мене, од мојата желба во време живеете најдоброто од нашите граници. Интересно е да ни кажете каква е претставата на Европа и светот за нашата уметност?

— Моја заслуга на меѓународен план е единствено што од самия почеток беше и остана на челикот на застапниците на авангардната таписерија, со желба да се прикажат и на изложбата. Заради форматите во кои создавам, моите дела не се прикладни за станбен простор. Нив ги имаат низа американски музеи. Музејот на модерната уметност во Амстердам, неколку меморијални музеи во Југославија, разни културни институции.

● Не само што еден од ретките уметници кои достојно ја пронесеа слава

критериум да биде поблаг од меѓународниот. Во Бразил, на пример, во текот на излагачјето на Биеналето во Сао Паоло, Југославија со право себеси си обезбеди високо место: за Бразилците онакво какво што за нас некогаш беше место на Французи. Ние бевме земја со најдобра екипа уметници.

Меѓутоа, голема штета е што југословенската наивна уметност заради форсиранието и пренагленета концептура, го дезавуира својот квалитет. Среќа што тоа не се случи со останата југословенска уметност, која е во постојан подем. Кај нас навистина живеат и работат уметници чија формација е апсолутно профилирана и кои поседуваат свежина, креативност и пробивност.

Софija ГУРОВСКА